

Службен весник

на Република Македонија

Број 134

27 септември 2013, петок

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3269. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Државниот архив на Република Македонија	2	3274. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на регистарот на категоризирани автокампови ..	37
3270. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Уставниот суд на Република Македонија	2	3275. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	40
3271. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Министерството за надворешни работи	2	3276. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	42
3272. Стратешки план за работа на Агенцијата за катастар на недвижности за периодот 2013 – 2016 година	3	3277. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	44
3273. Правилник за дополнување на Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролната марка, формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзиното издавање, формата, содржината и начинот на		3278. Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	47
		3279. Одлука за менување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија	50
		Огласен дел	1-44

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3269.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.9.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред. бр.	Назив на опрема	Количина
1	Мобилен метален архивски ормар на шини 300/90/200	50
2	Мобилен метален архивски ормар на шини 200/90/200	8
3	Метални комоди-ормари за микрофилмови со фиоки 65/60/72	35

Член 2

Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење на Државниот архив на Република Македонија, без надомест.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со директорот на Државниот архив на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6476/1
21 септември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3270.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/2005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.9.2013 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА УСТАВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред.бр.	Назив на опрема	Количина
1	Подвижна комода 40/50/60 со 3 фиоки	18
2	Комода 1 - со стаклени врати 180/50/130	41
3	Комода 2 - со фиоки 180/50/130	11
4	Плакар 1 - 100/50/208	34
5	Плакар 2 - 50/50/208	13
6	Работно биро темно со агол 180/100/75	3
7	Работно биро светло со додаток 150/90/75	10
8	Клубска маса 60/60/45	1
9	Клубска маса 125/60/45	4
10	Маса за состаноци 355/190/75	1
11	Работно биро кабинетско 260/100/75	10
12	Клубска маса 120/60/45	10
13	Конференциска маса 210/90/75	8
14	Клубска фотелја 70/70/70	34
15	Работна стлица за вработени со висок анатомски наслон	69
16	Работна стлица за вработени со низок анатомски наслон	30
17	Директорска фотелја со висок анатомски наслон	3
18	Фотелја за министерски кабинет на една нога округла	32
19	Работна столица санка со анатомски наслон	52
20	Работна столица за министерски кабинет	1

Член 2

Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење на Уставниот суд на Република Македонија, без надомест.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со Генералниот секретар на Уставниот суд на Република Македонија, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6476/2
21 септември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3271.

Врз основа на член 54 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/21005, 150/2007, 35/2011 и 166/2012), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕ-
ЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија и престанува користењето на движните ствари и тоа:

Ред.бр.	Назив на опрема	Количина
1	Подвижна комада 40/50/60 со 3 фиоки	21
2	Комада 1 - со стаклени врати 180/50/130	24
3	Комада 2 - со фиоки 180/50/130	16
4	Витрина 100/50/208	24
5	Плакар 1 - 100/50/208	9
6	Плакар 2 - 50/50/208	16
7	Маса за состаноци 412/90/75	2
8	Маса за состаноци 206/90/75	17
9	Работно биро темно со агол 180/100/75	12
10	Работно биро светло со додаток 150/90/75	14
11	Клубска маса 60/60/45	2
12	Клубска маса 125/60/45	12
13	Маса за амфитеатар фронт 44м/50/75	1
14	Пулт во амфитеатар-сала 640/70/90	1
15	Работно биро кабинетско 260/100/75	2
16	Клубска маса 120/60/45	2
17	Комада 380/110/47	2
18	Конференциска маса 210/90/75	8
19	Конференциска маса 206/90/75	1
20	Гарнитура за седење на тераса	1
21	Огледало со дрвена рамка 1,5/2,5	1
22	Клубска фотелја 70/70/70	28
23	Столица за амфитеатар	119
24	Работна столица за вработени со висок анатомски наслон	41
25	Работна столица со низок анатомски наслон	103
26	Директорска фотелја со висок анатомски наслон	42
27	Фотелја за министерски кабинет на една нога-округла	8
28	Работна столица санка со анатомски наслон	36
29	Работна столица за министерски кабинет	2

Член 2

Движните ствари од членот 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење на Министерството за надворешни работи, без надомест.

Член 3

Директорот на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија, склучува договор со министерот за надворешни работи со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од членот 1 од оваа одлука кои се даваат на трајно користење.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6476/3
21 септември 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

3272.

Врз основа на член 4, став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 21.9.2013 година, донесе

СТРАТЕШКИ ПЛАН
ЗА РАБОТА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕД-
ВИЖНОСТИ ЗА ПЕРИОДОТ 2013 – 2016 ГОДИНА

1. ВОВЕД

Стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности (во понатамошниот текст АКН) за периодот 2013 - 2016 година е изготвен врз основа на член 4 став (2) од Законот за катастар на недвижности.

АКН со подобрување на администрирањето и управувањето на земјиштето се ориентира ефикасно и ефективно кон корисниците, поддржувајќи го социоекономскиот развој на Република Македонија. Од 2007 година, АКН успешно работи со стратешки бизнис-планови како метод за подобрување на своите активности. Намената на овој документ е да се развие стратегија на АКН за периодот 2013 – 2016 година, која ќе биде фокусирана кон корисниците, создавање на ефикасен, сигурен и безбеден електронски Геодетско-катастарски информационален систем (во понатамошниот текст ГКИС), како и кон зајакнување на институционалните капацитети.

Пренесувањето на стратешките прашања и нивните услови во бизнис-целите обезбедува практична рамка, како и основа за годишното планирање на работата на АКН.

Стратешкиот план е прикажан врз основа на логички метод кој се движи чекор по чекор:

- опишување на моменталната состојба на АКН кое вклучува и анализа на силните и слабите страни, можностите и заканите (SWOT анализа) каде сите овие елементи беа идентификувани;

- опишување на околната бизнис-среда и трендовите вклучувајќи ги и надлежните закони, политики, директиви и планови, идентификување на потрошувачите и другите чинители вклучувајќи ја нивната ситуација и барања, како и идентификување на засегнатите страни и

- дефинирање на посакуваната идна состојба на АКН, вклучувајќи ја и визијата и стратегиите – и она што е најважно – идентификување на долгорочни и краткорочни цели, активности (вклучувајќи и идентификување на тоа кој, што и кога ќе прави), потребни ресурси, организација и барања за известување на работата.

Мисија

Главната мисија на АКН е да обезбеди електронски, ефикасен и сигурен пристап на корисниците до податоците од ГКИС како орган кој е надлежен за одржување на катастарот на недвижности, воспоставување и одржување на катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности, управување со ГКИС, како и за воспоставување, одржување и јавен пристап до Националната инфраструктура на просторни податоци, стремејќи се кон постепено целосно самофинансирање.

Бизнис-идеја

АКН прибира, регистрира и обезбедува сигурни геопросторни податоци и податоци за недвижности за општата јавност и бизнис-секторот, со тоа придонесувајќи кон македонскиот економски развој и интеграцијата во Европската Унија (ЕУ).

Визија 2016

АКН е ефикасна и ефективна самофинансирачка владина агенција, ориентирана кон своите потрошувачи, која обезбедува и одржува дигитални геопросторни податоци и информации од катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурните објекти како дел од катастарот на недвижности, 3Д катастарот на згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти, ја пресметува и евидентира вредноста на недвижностите и ја воспоставува и одржува Националната инфраструктура на просторни податоци за потребите на општата јавност и бизнис-секторот без користење на хартија (paper free).

2. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Во рамките на своите надлежности, АКН има свое влијание врз стратешките приоритети на Владата на Република Македонија, а тие се:

- зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитетот на живеење и
- интеграција во Северно-атлантската Алијанса (НАТО) и ЕУ, врз основа на исполнување на реформите и критериумите.

Стратешките приоритети на Владата на Република Македонија кои се во корелација со АКН се:

- развој на модерна, ефикасна, ефективна и економична администрација со високо ниво на етика и некорумпираност како клуч за успешна реформа и
- поголема примена на достигнувањата на современите информациски и комуникациски технологии.

Согласно со Законот за катастар на недвижности, АКН е надлежна за:

- управување со ГКИС;
- вршење основни геодетски работи;

- вршење премер на недвижностите;
- вршење премер и одржување на државната граница;
- вршење геодетски работи за посебни намени;
- воспоставување и одржување на катастарот на недвижностите;
- вршење масовна проценка на недвижностите запишани во катастарот на недвижностите;
- воспоставување и управување со Графичкиот регистар на градежното земјиште;
- изготвување на топографски карти;
- водење Регистар на просторни единици;
- водење Графички регистар на улици и куќни броеви;
- воспоставување, одржување и овозможување јавен пристап до Националната инфраструктура на просторните податоци согласно посебен закон и
- вршење надзор на работењето на трговците поединци овластени геодети и трговските друштва за геодетски работи.

АКН функционира врз основа на принципите на легитимност, стручност, ефикасност, транспарентност, сервисна ориентираност, професионалност и одговорност за работата што ја врши и резултатите кои ги постигнува.

Востановениот катастар на недвижности на целата територија на Република Македонија, како и брзото и квалитетно одржување на истиот, неоспорно придонесува за подобрување на правната сигурност за странските и домашните инвеститори и донесување на одлуки за инвестирање во Република Македонија. Зголемиот број странски и домашни инвестиции, пред сè гринфилд инвестиции, имаат директно влијание врз првиот приоритет на Владата на Република Македонија, т.е. зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитетот на живеење.

3. СПЕЦИФИЧНОСТИ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Со цел подобро да се исполнат потребите и барањата на општеството, услугите на АКН потребно е да се подобрат. Во принцип, услугите треба да се трансформираат во современи, пазарно ориентирани услуги кои ќе се фокусираат на потрошувачите и на нивните потреби и барања за да можат да нудат точни, висококвалитетни и навремени услуги и производи во согласност со современите принципи и трендови. За успешна реализација на оваа намера, важно е да се разберат глобалните трендови од областа на информатичката и комуникациската технологија и системите за земјишна администрација.

Во насока на подобрување на услугите кон крајните корисници, АКН воспостави директна соработка со сите релевантни државни институции и професионални корисници.

Со воспоставувањето на катастарот на недвижности и имплементацијата на Е-кат на целата територија на државата, овозможен е поедноставен и побрз пристап до податоците и до нивното управување и дистрибуција. АКН покажа напредок во скратување на просечното време за регистрација на недвижностите, подобрување на катастарските услуги со запазување на зададените законски рокови за постапување по барањата.

Следејќи ги европските трендови, АКН се стреми кон воспоставување на современ ГКИС базиран на

стандардизирани дигитални податоци и информации што ќе овозможи пристап до истите, нивно користење, дистрибуција и издавање во електронска форма потпишани со валиден сертификат.

Активностите на АКН во периодот кој следи треба да придонесат кон зголемено задоволство на корисниците преку овозможување побрзи интернет-услуги. Тие исто така ќе придонесат кон зголемување на транспарентноста и на користењето на дигиталните планови и катастарските податоци. Податоците се потребни за просторно и урбанистичко планирање, општествени услуги, заштита на животната средина и друго.

За остварување на дел од своите приоритети, преку проектот „Катастар на недвижности и регистрација“ АКН доби дополнителни финансиски средства од Светска банка. Во извршувањето на своите реформски активности, АКН ги следи начелата на современата мерцијална работа, постојано подобрување на услугите и на институционалниот развој со цел да се трансформира во современа и ефикасна национална Агенција за катастар на недвижности, на основа на финансиска независност и цели кон самофинансирање.

За да може АКН да ја постигне својата цел и да стане услужна и кориснички ориентирана, важно е да се фокусира на сегашните и идните корисници, како и на нивната состојба и барања.

Во последниве години АКН бележи постојан пораст на бројот на предметите, тренд што се должи на зголемената економска активност, како и сè поголема информираност на граѓаните за потребата од регулирање на своите права на недвижностите. За порастот во голем дел придонесува и востановениот катастар на недвижности на целата територија на Република Македонија.

Со зголемувањето на бројот на предметите истовремено се зголемува и приходот што го остварува АКН од издавањето на податоците и вршењето на услуги и покрај тоа што од 2006 година престана да ги извршува оперативните теренски геодетски работи кои како јавни овластувања беа пренесени во приватниот геодетски сектор. Исто така приходот продолжи да се зголемува и по двократното намалување на надоместоците и тоа во октомври 2007 година и во јануари 2010 година. Истовремено, процентот на самофинансирање постојано се зголемува во однос на вкупниот буџет со кој располага АКН.

3.1. АНАЛИЗА НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, МОЖНОСТИТЕ И ЗАКАНИТЕ (SWOT)

3.2. Силни страни:

- единствена институција за катастар на недвижности и геопросторни податоци во Македонија;
- интегриран систем на геопросторни податоци и запишани права на недвижности;
- нов современ, ефикасен електронски катастарски систем имплементиран на цела територија на Република Македонија;
- имплементиран ИСО стандард;
- воспоставен систем за контрола на квалитет и потврда на квалитетот на податоците од катастарските планови и податоците од катастарот на недвижности;
- воведен систем за електронско плаќање за услуги (пос терминали и интернет виртуелен пос);
- започнат процес на дигитализација на аналогните катастарски планови;
- електронски пристап до податоците од страна на корисниците;

- изработен софтверски модул за електронска комуникација за поврзување на професионалните корисници (е-шалтер);
- отвореност за промени, согласно со новите потреби на корисниците;
- востановен катастар на недвижности на целата територија на Република Македонија;
- силна поддршка од Владата на Република Македонија за реформирање на катастарот,
- подобрен имиџ на Агенцијата како резултат на спроведените реформи;
- поседување архива со геопросторни податоци со трајна вредност;
- воспоставен ГНСС систем кој овозможува примена на модерните технологии за сателитско геопозиционирање;
- успешна долгогодишна соработка со донаторските организации и Светска Банка;
- поедноставена процедура за одржување на катастарот на недвижности;
- зголемен приход од надоместоци по основ на зголемениот број трансакции;
- искусен геодетски и правен персонал, како и кадар за управување со проекти;
- изготвен софтвер за ажурирање на ДКП (МАК ЕДИТ);
- дистрибуција на геопросторните податоци преку други правни субјекти (нотари, приватни геодетски фирми, локална самоуправа и други);
- изработени дигитални топографски карти во размер 1:25000 за цела територија на Република Македонија;
- изготвена Стратегија за НИПП за Република Македонија;
- воспоставена меѓународна соработка (потпишани меморандуми со катастарски институции од регионот и пошироко) и
- членство во меѓународни здруженија и организации од областа на геодезијата, картографијата и катастарот.

3.3. Слаби страни:

- недоволна комуникација - хоризонтална и вертикална;
- не е воведен систем за плаќање преку е-банкарство;
- недоволен ИТ и геодетски персонал;
- постоење на голем број вработени со несоодветно образование;
- недоволен маркетинг;
- дел од подрачните одделенија работат со загуба;
- немање план и систем за закрепнување по катастрофи (Disaster Recovery);
- немање центар за грижа на корисници (Help desk), за поддршка на внатрешните и надворешните корисници на системите на АКН;
- непостоење на дигитална архива;
- непостоење на ДКП за цела територија на Република Македонија;
- недостиг на поединечни атрибути од клучните регистри во Република Македонија во базата од КН;
- зависност на АКН од надворешни фирми за одржување на ИКТ-системите и
- висока цена за одржување и развој на ИКТ-системите.

3.4. Можности:

- воведување нови е-услуги за подобро опслужување на клиентите;
- продлабочување на соработката со меѓународни донатори и меѓународна соработка за знаење и пренос на искуства;
- давање консултантски услуги и обуки во земјата и во странство;
- продлабочување на соработката со научните институции од соодветни области;
- поврзување со други бази на податоци, а со цел да се подобри квалитетот на податоците во базата на податоци на АКН;
- општите трендови на пазарот создаваат потенцијал за развој на нови производи и услуги;
- востановување и одржување на катастар на инфраструктурни објекти, како дел од катастарот на недвижности;
- вршење масовна проценка на недвижностите;
- воспоставување и управување со Графичкиот регистар на градежното земјиште;
- водење Графички регистар на улици и куќни броеви;
- меѓународниот тренд за создавање национална инфраструктура на просторни податоци отвора можности за АКН преку проактивна работа да стане координатор во Македонија, согласно Законот за НИПП;
- можност за поврзување со Google, Microsoft, Navteq, Tele Atlas итн. услуги како испорачувач на податоците на АКН вградени во нивните услуги, врз основа на договор;
- можност за примена на софтверски решенија со отворен код;
- развој на модели на ЈПП (јавно приватно партнерство);
- АКН 100 % самофинансирачка непрофитна институција – поголема можност во менаџирањето со сопствените ресурси;
- зголемување на портфолиото преку воведување на нови услуги и податоци,
- креирање убедлива анализа за реструктурирање на АКН за да се оптимизираат трошоците и да се зголеми ефикасноста на институцијата и
- промени во законската регулатива која ќе овозможи сите промени во КН да се одвиваат преку професионалните корисници со цел елиминирање на потребата од шалтери.

3.5. Закани:

- намалувањето на буџетските средства ќе биде закана за остварување на планираните развојни проекти;
- промената на пазарните услови, односно економски кризи и сл. води до намален број барања од корисниците и
- конкуренцијата од меѓународни интернет-пребарувачи или испорачувачи на податоци (Google, Microsoft), како и приватни ГИС компании претставува закана за нашите картографски активности.

4. СТРУКТУРА НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

4.1. Моменталната позиција на АКН во општеството и на пазарот

4.1.1. Организација

Агенцијата има својство на правно лице со права, обврски и одговорности утврдени со Законот за катастар на недвижности.

Со Законот за катастар на недвижности воведени се нови надлежности на АКН при што е извршена и измена во внатрешната организацијата на Агенцијата.

Со Агенцијата управува Управниот одбор кој е составен од пет члена и тоа по еден член на предлог од Министерството за правда, Министерството за транспорт и врски, Министерството за финансии, Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Со Агенцијата раководи директор. Директорот на Агенцијата има заменик.

АКН работите од својот делогруг ги извршува преку Генералната дирекција, Центарот за катастар на недвижности, Сектор за катастар на недвижности, одделенија за катастар на недвижности и катастарски шалтери. Работата на секторите која се однесува на катастарот на недвижности за општините во Скопскиот статистички регион според номенклатурата на територијални единици за статистика (НТЕС) ја координира Центарот за катастар на недвижности-Скопје. Секторите се формираат според статистичките региони утврдени според номенклатурата на територијални единици за статистика (НТЕС).

Организациската структура е функционално дефинирана и уредена со Правилник за внатрешна организација на АКН.

АКН во рамките на управувањето со човечките ресурси се придржува кон начелото на правична застапеност на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.

Во картата даден е графички приказ на поделба на територијата на Република Македонија по статистички Региони согласно номенклатурата на територијални единици за статистика (НТЕС):




Моментална состојба на вработени

Моментално во АКН има вкупно 916 вработени. Од нив, 485 вработени или 52,95% се мажи, а 431 вработен или 47,05% се жени. Со висока стручна спрема вкупно вработени се 264 или 28,82% од вкупниот број вработени, со виша стручна спрема вкупно вработени се 85 лица или 9,28%, со средна стручна спрема вкупно вработени се 544 лица или 59,39%, а со останато образование вкупно вработени се 23 лица или 2,51%.

Во Агенција за катастар на недвижности на Р. Македонија вкупно се 916 вработени

и тоа:

- ВСС- 264 вработени
- ВШС- 85 вработени
- ССС- 544 вработени
- Останато- 23 вработени



Работните процедури по кои што работат вработените во АКН се стандардизирани согласно стандардот ISO 9001:2008 издаден од овластено сертификациско тело.

Во делот на внатрешните комуникации изготвен е план за интерна комуникација во АКН со кој:

- се овозможува преку текот на внатрешните информации да се појаснат насоките, положбата, амбицијата и задачите на АКН, како и значењето на истите за вработените и менаџментот;

- се помага во трансформирањето на стратешките цели во (тактички и оперативни) бизнис-цели и

- се поддржува средината во која има простор за подобрување на активностите на АКН.

За имплементација на овој комуникациски план задолжено е одделение за претставки и предлози при Секторот за внатрешна контрола.


5. ОКОЛНА БИЗНИС-СРЕДИНА

Засегната страна е онаа страна која има интерес во активностите на организацијата, а тука спаѓаат: двигатели и помагачи, снабдувачи на ресурси, потрошувачи и групи на притисок.

Со цел АКН да прерасне во кориснички ориентирана и ценета услужна организација, важно е да се фокусира на сегашните и идните потрошувачи, како и на нивната состојба и барања. Со други зборови, потребно е да се идентификува „кој ни е потрошувач“ и „што сака потрошувачот“. Притоа е потребно да се поведе грижа производите и услугите на АКН да ги исполнуваат барањата во рамките на возможното, земајќи ги предвид техничките, правните и финансиските услови. Секако дека и интересот на другите групи на засегнатите страни треба да се идентификува и да се вкалкулира во работата.

Важно е да се забележи дека мора постојано да се биде свесен за барањата на потрошувачите. Накратко, од пресудна важност е да се развие и секогаш да се одржува перспектива за работењето на АКН која гледа „однадвор кон внатре“.

5.1. Засегнати страни



5.1.1. Двигатели и помагачи:

- Влада на Република Македонија;
- Министерство за финансии;
- Светска банка;
- донаторски заедници (СИДА проект, ЈСА и слично);
- Европската Унија (ЕУ) и
- други земји (преку билатерални договори).

Очекувани приоритети на двигателите и помагачите:

Влада на Република Македонија:

- целосна имплементација на годишната програма на АКН;
- воведување нови услуги и податоци за корисниците;

- преземање организациони и технички мерки за почитување на законски утврдените рокови потребни за одржување и издавање податоци од КН;

- зголемување на процентот на запишани недвижности во катастарот на недвижности (со запишани права на недвижностите);

- навремено и квалитетно извршување на геодетските работи за посебни намени од значење за Република Македонија утврдени со одлука од Владата на Република Македонија;

- запишување/евидентирање на инфраструктурните објекти во катастарот на недвижности;

- вршење масовна проценка на недвижностите запишани во катастарот на недвижностите;

- воспоставување и управување со Графичкиот регистар на градежното земјиште;

- водење Графички регистар на улици и куќни броеви и

- воспоставување на национална инфраструктура на просторни податоци (НИП).

Министерство за финансии:

- реализирање на активностите поврзани со капиталните трошоци.

Светска банка:

- да се изгради ефикасен и ефективен систем за катастар на недвижности и запишување права што ќе придонесе кон развој на ефикасни пазари за земјиште и недвижности;

- понатамошно подобрување на катастарските услуги и услугите за запишување на правата преку надградба на националните бази на податоци на АКН, во смисла на нивната точност, целосност, ажурираност и пристапност и

- дигитализирање на постоечките катастарски карти и планови; обезбедување на овие графички информации во географски информациски систем базиран на интернет (веб-ГИС) за да се олесни пристапот на граѓаните, приватниот сектор и јавниот сектор до овие информации;

- надградба на геодетската референтна инфраструктура за да се подобри точноста и ефикасноста на премедувањето и

- поддршка на Владата отпочнување со спроведувањето на НИПП.

ЕУ-фондови – повеќекориснички ИПА-фонд Inspiration project:

- подигање на јавната свест за важноста и пристапот до ажурни просторни податоци;

- исполнување на целите на директивата ИНСПИРЕ во новата национална легислатива и

- воведување ИПП во образовниот систем.

Донаторски заедници (СИДА, ЈСА и сл.):

- јакнење на институционалните капацитети на АКН.

Овие засегнати страни се заинтересирани за ефикасно вршење на работата на АКН, соодветно однесување, поголема продуктивност и солиден финансиски менаџмент без загрозување на квалитетот, непристрасноста и транспарентноста.

5.1.2. Снабдувачи со ресурси:

- вработените во АКН;
- добавувачи / изведувачи;
- образовни институции и
- трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи

Очекувани приоритети од:

Вработените во АКН:

- подобрување на условите за работа во поглед на работните простории, техничките помагала и сл.;
- спроведување редовни обуки за теми од делокругот на постапување на АКН;
- стручно оспособување и усовршување на вработените и

- стимулирање на вработените.

Добавувачи/изведувачи:

- целосно и навремено исполнување на обврските од склучените договори за добавување на стоки и услуги (навремена исплата).

Образовни институции:

- заинтересирани се за АКН како иден работодавач на нивните студенти со овозможување соработка во истражувачки и развојни активности и
- обезбедување практични професионални обуки за нивните студенти и нудење тренинг на вработените во АКН.

Трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи:

- приоритет при издавање и примање податоци;
- издавање дигитални податоци;
- учество во изготвување на подзаконски акти;
- обуки;
- учество во проекти со кои се директно засегнати и
- поедноставување на начинот на наплата при издавање податоци и услуги.

5.1.3. Групи на притисок:

- медиуми;
- синдикати и
- единици на локалната самоуправа.

Очекувани приоритети од АКН:

Медиуми:

- поголема транспарентност на АКН кон медиумите и граѓаните и
- информирање на медиумите и граѓаните за новите производи и сервиси на АКН.

Синдикати:

- почитување на прописите и законите поврзани со правата и обврските на вработените и
- поголемо учество во изготвување на нормативно-правните акти поврзани со правата и обврските на вработените.

Единици на локалната самоуправа:

- ажурирани геодетски подлоги за изготвување планска документација потребна за развој на општините (без надоместок);
- укинување/намалување на надоместоците за издавање имотни листови и
- отворање на дисперзирани канцеларии за издавање податоци од ГКИС во просториите на општинските згради.

5.1.4. Корисници


Големите корисници на податоците и услугите на АКН:

- сопственици на недвижност;
- трговци поединци овластени геодети и трговски друштва за геодетски работи
- нотари и адвокати;
- финансиски институции;
- судови;
- банки;
- осигурителни компании;
- брокери на недвижности;
- министерства;
- единици на локалната самоуправа и
- невладини организации (НВО).


6. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА АКН

Во изминатиов период АКН спроведе низа реформски активности во насока на ефикасно функционирање. Заклучно со декември 2012 година АКН успеа да востанови 100% катастар на недвижности на целата територија на Република Македонија.

Графиконот подолу ја прикажува динамиката на востановување катастарот на недвижности за периодот 1988-2012 година:



Одржувањето на катастарот на недвижности се врши во 29 подрачни одделенија и во Центарот за КН - Скопје, на вкупно 1.698 катастарски општини. Во следниот дијаграм е прикажана динамиката на зголемување на бројот на предметите во последните години:



Нови услуги за граѓаните и за приватните геодетски фирми

АКН во процесот на институционално зајакнување го вовеле системот за регистрација (е-катастар) на цела територија на Република Македонија, со што се овозможи услуга за издавање имотни листови за недвижностите на територијата на Република Македонија од кое било подрачно одделение.

Со имплементацијата на е-катастар, АКН промовира нов систем за увид во статусот на поднесените барања со цел зголемување на транспарентноста кон граѓаните. Со ова, подносителите на барањата за упис во катастарот добиваат можност од своите домови и канцеларии да проверат дали е решен предметот. Истовремено е отворена можност преку веб-порталот на АКН да извршат пребарување на недвижноста по адреса.

Е-шалтер

Е-шалтер овозможува лесна, брза, сигурна и ефикасна достава на пријави и барања по електронски пат за спроведување на промени во ГКИС и издавање на податоци од ГКИС. Моментално во системот се приклучени 98 корисници, од кои 32 нотари, 50 приватни геодетски фирми, 8 извршители, 5 банки, 1 општина и 2 министерства.

Е-кат шалтер

Со пуштањето во употреба на системот на Е-кат шалтерот, АКН врши дистрибуција и издавање на податоци од ГКИС преку други државни органи, јавни служби и други правни лица (општините, приватните геодетски фирми, нотарите, извршителите и други). Заклучно на крајот од првиот квартал за 2013 година на системот на АКН приклучени се 140 корисници, од кои 79 нотари, 41 приватни геодетски фирми, 7 извршители, 11 општини и 2 органи на државната управа при Министерството за финансии.

Национална инфраструктура на просторни податоци (НИПП)

Со поддршка од Кралството Холандија изготвена е Стратегија за НИПП на Република Македонија која во јули 2012 година е прифатена од Владата на Република Македонија. Во рамките на оваа активност е формирана меѓуминистерска работна група која треба да го изготви законот за НИПП, во кој ќе биде транспонирана европската директива ИНСПИРЕ.

Со НИПП податоци ќе се поддржи нов пристап до просторните информации, како и нивни мониторинг, известување и управување. Новиот пристап ќе резултира со зголемена ефикасност, подобрување на достапноста и квалитетот на информациите, а со тоа и стимулирање на иновациите и поддржување на проектот за интегритетност во рамките на проектот за е-Влада.

Меѓуминистерска работна група работи на подготовка на предлог-текстот на Законот за националната инфраструктура на просторни податоци на Република Македонија истиот е доставен на мислење до надлежните министерства. Имајќи во предвид дека во законот е транспонирана Европската ИНСПИРЕ директива претстојат активности на пополнување на РИА образците. Се очекува работната група во рамките на зададениот рок (30 септември 2013 година) Предлогот на законот да го достави до Владата на Република Македонија. АКН разви сопствен модел на податоци и стандарди по ИНСПИРЕ во функција на НИПП. Неговата имплементација е директно поврзана со имплементацијата на НИПП. На веб-страницата на АКН е поставен систем за креирање и потврдување на метаподатоци и овозможено е негово користење од страна на најмалку две институции. Дефинирање на функциите на владиниот геопортал и подготовка на документацијата за развој на софтверот за геопортал, вклучувајќи и контрола на квалитетот е отпочната и тоа во насока на дефинирање на функциите на владиниот геопортал за НИПП. Последната активност - Развој на софтвер за владиниот геопортал, согласно со изработената техничка документација, планирано е да отпочне во 2014 година.

Надградба на геодетската референтна инфраструктура

Во насока на подобрување на геодетската референтна инфраструктура (ГРИ) во Република Македонија и нејзино усогласување со современите меѓународни стандарди, АКН презеде мерки за нејзино подобрување, односно редефинирање, дизајнирање и преопредување.

Со помош на одредени донатори и со сопствени средства АКН на целата територија на Република Македонија воспостави мрежа за глобално сателитско позиционирање и навигација - Global Navigation Satellite System (GNSS): активна мрежа - Македонски Позиционен Систем (МАКПОС) и пасивна мрежа и истите преку специјално спроведени геодетски кампањи ги вклопи во европската референтна рамка - European Reference Frame (EUREF). МАКПОС и пасивната GNSS мрежа всушност претставуваат прва непосредна реализација на Европскиот терестрички референтен систем - European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) за Република Македонија, верификувана од страна на EUREF. ETRS89 е координатен систем кој што е стандард за работење во земјите на ЕУ, а кој што Република Македонија, како земја кандидат за членство во ЕУ, е должна да го имплементира.

Имајќи го на располагање МАКПОС системот и обучениот кадар за користење на модерните технологии за сателитско позиционирање, АКН значително ги зајакна своите капацитети за вршење контрола на квалитетот на работењето на приватните геодетски фирми, како и за извршување на геодетски работи за посебни намени за потребите на Владата на Република Македонија.

Со оглед на тоа што МАКПОС и пасивната GNSS мрежа дефинирани се и одредени во европскиот ETRS89 координатен систем, а во Република Македонија сеуште во употреба е стариот Државен координатен систем во кој се одредени и сеуште се одредуваат постојните сетови на гео-просторни податоци, АКН во 2012 година одреди параметри за трансформација на податоците од ETRS89 координатниот систем во Државниот геодетски референтен систем и обратно за целата територија на Република Македонија.

Со одредување и објавување на параметрите за трансформација овозможено е користење на различните сетови на податоци добиени во ETRS89 координатниот систем и во Државниот геодетски референтен систем, нивно комбинирање, преклопување и споредување.

Во насока на подобрување на вертикалниот и гравиметричниот референтен систем, АКН изготви Студија за развој на нова нивелманска и гравиметриска мрежа во Република Македонија и проекти за нивна реализација.

Активностите за воспоставување на новата нивелманска мрежа од висока точност отпочнати се во август 2012 година и истите се во тек. Во согласност со меѓународните препораки нивелманска мрежа ќе биде поврзана со нивелманските мрежи на соседните земји и ќе биде вклопена во европската висинска референтна рамка.

Што се однесува до гравиметриската мрежа, АКН веќе воспостави и одреди Апсолутна гравиметриска мрежа на својата територија.

Истата ќе служи како основа за развивање на Основната гравиметриска мрежа во Република Македонија и за вршење на гравиметриски премеј. Гравиметриската мрежа исто така, ќе биде поврзана со соодветните мрежи на соседните земји и ќе биде вклопена во европската гравиметриска референтна рамка.

Геодетски работи за посебни намени од значење за Република Македонија

Во периодот јануари 2012 - мај 2013 година, АКН врз основа на одлуки донесени од Владата на Република Македонија работеше на изготвување на ажурирани геодетски подлоги и други геодетски елаборати за посебни намени (нумерички податоци).

Во истиот период, стручни лица од АКН во координација со Мешовитата комисија за демаркација и обележување на државната граница помеѓу Република Македонија и Република Србија, работеа на средување на катастарските податоци за недвижностите долж предметната државна граница.

Изработка на дигитални топографски карти

Заклучно со декември 2011 година, АКН ја заврши изработката на дигиталната топографска карта на Република Македонија во размер 1:25000. Во периодот јануари - јуни 2012 година, со помош на експерти од Јапонската агенција за меѓународна соработка (ЈИСА) обучени се стручни лица од АКН за изработка на дигитални топографски карти на Република Македонија во поситни размери. Како резултат на стекнатите знаења, стручните лица од АКН самостојно изготвија техничка спецификација за изработка на дигитални топографски карти во размер 1:50000 и отпочнаа со продукција на топографски карти во овој размер. Планирано е изработката на дигитални топографски карти во размер 1:50000 да трае до

средината на 2015 година по што ќе се премине кон изготвување на топографски карти во другите поситни размери. Напоредно со овие активности, во континуитет се работи на контрола и усогласување на податоците од топографските карти во размер 1:25000, како и на картите изработени самостојно од АКН со оние изработени во рамките на картографскиот проект ЈИСА.

АКН-ГИС портал со 2Д и 3Д функционалности

АКН – ГИС порталот со 2Д и 3Д функционалности е надграден со систем за електронска наплата за издавање на извадок на податоци од АКН-ГИС порталот во печатена форма. Системот овозможува на А4-формат да се отпечата легендата и податоците кои корисникот може да ги види на АКН-ГИС порталот, со можност за приказ на размерот во кој се печатат. Овој извадок на податоци од АКН-ГИС порталот може да се печати и на македонски и на англиски јазик и тој не е јавна исправа.

Изработена е студија за АКН-ГИС порталот која се состои од сугестии за подобрување на дизајнот и функционалноста на постоечките сервиси, заради овозможување поедноставен пристап на корисниците. Во тек е тендерска постапка за имплементација на препораките дадени во студијата како и за надградба на порталот со слој на ДКП добиени од проектот дигитализација.


Дигитализација на катастарските планови

Во овој момент АКН врши одржување на 13.053 листови од катастарски планови, кои се во државната картографска проекција и се поделени според размер, и тоа: 257 (2%) во 1:500; 2.332 (18%) во 1:1000; 9.634 (74%) во 1:2500; и 830 (6%) во 1:5000. За секој лист од катастарскиот план постои архивски оригинал (АО) на стабилна основа и работни оригинали (РО) изработени на различни видови основи (хартит, паус, астралон, хамери налепен на поцинкувани/алуминиумски плочи).

Архивските оригинали на аналогните катастарски планови врз основа на кои е востановен катастар на недвижности, се скенирани, геореференцирани и векторизирани.

Контролата на квалитетот од извршената векторизација ја вршат стручни лица од АКН, како и стручни лица ангажирани преку проектот на Светска банка.

Ажурирањето на векторизираниите архивски оригинали на катастарските планови до постигување на содржината на работните оригинали на катастарски планови го вршат стручни лица во подрачните одделенија за катастар на недвижности во Република Македонија, како и стручни лица ангажирани преку проектот на Светска банка.



Дигитализација на катастарски планови

МакЕдит софтвер

Во АКН е ставен во примена софтвер наменет за ажурирање и одржување на дигиталните катастарски планови.


Софтверот е наречен МакЕдит и е ГИС базиран систем кој ќе овозможи ажурирање и одржување на дигиталните катастарски планови.

Системот МакЕдит ќе биде наменет и за приватните геодетски фирми во функција на креирање дигитални геодетски елаборати, со што ќе биде постигната хомогенизација и унифицираност на податоците во одржувањето на катастарот на недвижности. Преку овој систем, копија од катастарски план се издава директно на шалтер. Во тек се обуки на стручни лица од подрачните одделенија за користење на софтверот.

Систем за Контрола на квалитетот и потврда на квалитетот

Воспоставен е системот за контрола на квалитетот и потврда на квалитетот на податоците од катастарските планови и податоците од катастарот на недвижности. Преку системот на контрола на квалитетот и потврда на квалитетот ќе се осигура добивање на највисок степен на квалитетот на податоците добиени со дигитализација на катастарските планови и ќе се овозможи интеграција на графичката база на податоци на ДКП (МакЕдит база) со алфанумеричката база на податоци (е-Кат база) во една единствена централизирана база на податоци.

Во сликата е даден приказ на процесот на контрола на квалитетот и потврда на квалитетот на процесот на дигитализација:



Надградба на е-Кат системот со модул за графика

Во насока на воспоставување на централизирана база на податоци во која ќе биде интегрирана графичката база на податоци на ДКП (МакЕдит база) со алфанумеричката база на податоци (е-Кат база) направена е надградба на е-Кат системот со модул за графика. Во тек е масовно тестирање на овој модул од е-Кат системот со реални предмети во кое се вклучени и преставници од приватните геодетски фирми.

Преку вака надградениот е-Кат системот, одржувањето на графичката компонента на КП ќе се врши преку дигитални геодетски елаборати доставени од страна на приватните геодетски фирми по строго дефинирани стандарди кои ќе овозможат висок степен на квалитет на податоците и максимална заштита.

Закон за катастар на недвижности

Согласно Програмата на Владата на Република Македонија за периодот 2011-2015 година, предвидено е донесување на Закон за подземан катастар со кој ќе се овозможи евидентирање и запишување на правото на сопственост на сите подземни инфраструктурни војови.

Во насока на стварување на програмата на Владата на Република Македонија, АКН во текот на октомври 2012 година пристапи кон изработка на Студија за изводливост за воспоставување на катастар на инфраструктурните градби во Република Македонија во кои беа земени предвид и меѓународните искуства од воспоставувањето на катастарот на инфраструктурни градби.

По усвојувањето на студијата од страна на Владата на Република Македонија, АКН пристапи кон изготвување на нов закон за катастар на недвижности.

Во овој закон покрај одредбите кои го регулираат воспоставувањето на катастарот на инфраструктурни градби и запишувањето на правата на сопственост над истите, воведени се и нови законски решенија кои овозможуваат собирање, регистрирање и обезбедување сигурни геопросторни податоци и податоци за недвижностите и запишаните права, воспоставување Графички регистар за градежно земјиште и Графички регистар за улици и куќни броеви, како и пресметување на вредноста на недвижностите, за општата јавност и бизнис-секторот.

Законот за катастар на недвижности Собранието на Република Македонија го донесе на 10.04.2013 година и истиот е објавен во "Службен весник на Република Македонија" бр.55/2013. Во тек е изработка на подзаконски прописи кои произлегуваат од наведениот закон.

7. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ НА АКН

АКН е сервисно ориентирана кон корисниците преку:

- зголемено задоволство и доверба на корисниците од работата на АКН;

- едуцирани и професионални корисници и
- обезбедување на точна и навремена информација.

Во последните години АКН бележи голем напредок, особено на техничко (ИТ) ниво за што корисници се свесни и ги гледаат позитивните ефекти.

Неодамнешната анкета за задоволството на клиентите покажува дека професионалните клиенти и граѓаните се незадоволни од одредени услуги на АКН.

АКН ќе се фокусира кон:

- отворена, кориснички ориентирана и комуникативна организација;

- информирање на корисниците на услугите, како и на целните групи и медиумите за амбициите и целите кои се насочени кон нивно опслужување на соодветен начин и

- воспоставување имиџ на современа агенција која работи на својот развој.

Со цел да прерасне во агенција која е уште повеќе ориентирана кон корисниците и која е отворена за соработка со корисниците, АКН ќе инвестира во обуки за вработените, ќе остварува редовна комуникација со засегнатите страни и корисниците на катастарските услуги. Ќе биде потребно да се професионализираат и да се прошират надворешните комуникации и маркетинг-активностите во следните години.

Ефикасен, сигурен и безбеден дигитален ГКИС:

- извршена дигитализација на сите катастарски платформи;
- воспоставен единствен интегриран ГКИС за цела територија на Република Македонија;
- работа без хартија;
- елиминирана потреба од шалтери;
- воведено електронско ажурирање на атрибутни и геопросторни податоци;
- воведена масовна проценка на недвижности;
- воспоставена современа геодетска референтна основа;
- изработени ситноразмерни топографски и наменски карти;
- воспоставен ETRS89 координатен систем;
- воспоставен катастар на инфраструктурни градби;
- воспоставен 3Д катастар на згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти;
- создадени правни и технички предуслови за имплементација на директивата ИНСПИРЕ;
- воспоставен графички регистар на градежно земјиште и
- воспоставен графички регистар на улици и куќни броеви.

АКН во изминатите години направи исчекор во поедноставување на процедурите за запишување на недвижностите, како и на роковите потребни за тоа. На целата територија на Република Македонија е воспоставен катастарот на недвижности и системот за е-катастар (атрибутна база). Следејќи ги потребите и трендовите за дигитализација, се планира комплетно дигитализирање на катастарските планови и нивна интеграција со атрибутната база. Истовремено е планирано збогатување на содржината на имотниот лист со внесување податоци за вредноста на недвижностите. Со цел да се обезбеди запишување на правата на инфраструктурните градби, како и да се обезбедат информации за просторната поставеност на истите, се планира воспоставување катастар на инфраструктурни градби. Во функција на развивање повеќенаменски катастар се планира воведување на 3Д (тридимензионални) податоци за згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти.

Воспоставување ефективни и ефикасни процеси преку зајакнување на институционалните капацитети и промена на организациската структура:

- едуциран и високомотивиран кадар;
- ефективно управување со бизнис-процеси;
- воспоставување стандарди за управување со записи;
- трансформација во самофинансирачка институција;

- формирање центар за консултантски услуги и обуки и
- обучен кадар и обучени професионални корисници.

Со овој приоритет се обезбедува институционален развој и поддршка за градење на капацитетите во АКН, со цел постигнување на ефикасни и соодветни услуги за јавноста и професионалната заедница за прашања кои се однесуваат на запишувањето на недвижностите. АКН е институција која е сè повеќе деловно насочена и ориентирана кон задоволување на потребите на клиентите. Целта на АКН е да стане поефикасна во задоволувањето на потребите и барањата на клиентите, вклучувајќи ги Владата, бизнис-корисниците и јавноста.

АКН ќе воведо софтвер за интегрирано планирање на ресурси (Enterprise Resource Planning - ЕРП) систем кој ќе вклучува различни извори на податоци, со цел да се елиминираат двојните напори за прибирање на податоците и за одржување во различните одделенија и различните системи. Овој систем ќе биде поврзан со системот за електронски катастар, со што ќе се зголеми ефикасноста на АКН и ќе се овозможи продолжување на тенденцијата за прераснување во модерна самофинансирачка агенција, ориентирана кон потребите на клиентите. Како дел од овој приоритет, АКН планира да имплементира систем за дигитална архива. Системот ќе претставува дел од проектите поврзани со информатичката технологија и за негово спроведување ќе мора да постои тесна координираност и корелација со другите ИТ-проекти кои во моментот се имплементираат во АКН (набавени скенери, тестирање на софтвер и сл.).

АКН планира да започне со активности сврзани со консултантски услуги кои вклучуваат, канцелариски и теренски, геодетски, правни и информатички работи од областа на премерот, катастарот и геодетски работи за посебни намени, како и активности поврзани за спроведување обуки.

Во насока на воведување на електронски систем на работење во делот на архивската граѓа се планира воспоставување на Скен Центар. За таа цел АКН ќе изготви Студија за Скен центар од која ќе произлезе спецификацијата на потребниот хардвер и софтвер за реализација на целта, акционен план и рокови за завршување на скенирањето.

АКН планира да воспостави и имплементира Графичкиот регистар на улици и куќни броеви кој содржи просторни (графички приказ) и описните податоци за улиците и куќните броеви. Описните податоци на овој регистар АКН по службена должност ќе ги преземе од Регистарот на имиња на улици и куќни броеви што го води Централниот регистар на Република Македонија. Графичкиот регистар на улици и куќни броеви ќе овозможи брз и лесен начин за пребарување и идентификација на катастарските парцели.

АКН ќе воспостави и Графички регистар за градежно земјиште, податоците од овој Регистар АКН ќе ги користи при извршувањето на канцелариските геодетски работи за посебни намени кои се однесуваат на изготвување на нумерички податоци заради реализација на урбанистичките планови и урбанистичко планската документација.

8 ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ

8.1 А: Оправданост и дизајн на Програмата

Образложение: Програмата „Маркетинг и комуникација“ произлегува од:	
1. Стратешкиот приоритет на Владата на Република Македонија содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2013 година бр.41-2812/1 од 24 април 2012 година: зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитетот на живеење.	
2. НПАА:поглавје II Економски критериуми, 2.1. Постоене на функционална пазарна економија	
3. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа: АКН сервисно ориентирана кон корисниците: - зголемено задоволство и доверба на корисниците; - едуцирани и професионални корисници и - обезбедена точна и навремена информација.	
Назив на програмата: „Маркетинг и комуникација“	Цел на Програмата: Зголемена информираност и задоволство на корисниците
Показатели за успех на Програмата: Зголемување на задоволството на корисниците од моменталната просечна оценка 3,6 на просечна оценка над 4 во скала на задоволство од 1 до 5.	
Програмата е: (забележете го видот на Програмата) ☐ хоризонтална ☒ вертикална	
Очекувани резултати (компоненти) од Програмата:	
Резултат 1: Задоволни корисници	Показател за успешност: Оценка повисока од 4

Б: План за спроведување на Програмата

Резултат 1: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/година)	крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1. Изготвување маркетинг-план и имплементација	Сектор за планирање	корисниците	септември 2013	јули 2015	внатрешни 10 лица	/
2. Спроведување контрола и надзор	Сектор за контрола и надзор	вработените во АКН и професионалните корисници	во тек	континуирано	внатрешни 13 лица постојни и 5 нови	2.200.000,00
3. Воведување HELP DESK - Грижа за корисници	Сектор за внатрешна контрола	професионалните корисници и вработените во АКН	ноември 2013	септември 2014	внатрешни 20 лица	2.600.000,00
4. Анкети	Сектор за планирање	вработените во АКН и корисниците на услугите	јуни 2013	јуни 2015	1 надворешен изведувач	1.660.000,00
5. Јавна кампања	Сектор за планирање	вработените во АКН и корисниците на услугите	во тек	јуни 2015	1 надворешен изведувач	5.620.000,00
Вкупно за резултат 1:						12.080.000,00

8.2

А: *Оправданост и дизајн на Програмата*

Образложение: Програмата „Дигитализација, интеграција и одржување на катастарот на недвижностите“ произлегува од:	
1. 1. Стратешкиот приоритет на Владата на Република Македонија содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2013 година бр.41-2812/1 од 24 април 2012 година: зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитетот на живеење.	
2. НПAA: поглавје II Економски критериуми, 2.1. Постоене на функционална пазарна економија	
3. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа:	
Ефикасен, сигурен и безбеден дигитален Геодетско-катастарски информацонен систем (ГКИС):	
- извршена дигитализација на сите катастарски планови; - воспоставен единствен интегриран ГКИС за цела територија на Република Македонија; - работа без хартија; - елиминирана потреба од шалтери; - воведено електронско ажурирање на атрибутни и геопросторни податоци и - воведена масовна проценка на недвижности.	
Назив на програмата:	Цел на Програмата:
„Дигитализација, интеграција и одржување на катастарот на недвижностите“	Брз, сигурен и доверлив ГКИС
Показатели за успех на Програмата: Број на дигитализирани КО, број на интегрирани КО со Е-кат и намалено просечно време на постапување по барањата	

Програмата е: (забележете го видот на Програмата) ☐ хоризонтална ☒ вертикална	
Очекувани резултати (компоненти) од Програмата:	
Резултат 1: 100% векторизирани архивски оригинали на КО	Показател за успешност: Процент на векторизирани КО
Резултат 2: 100% интегрирани КО во единствена електронска база	Показател за успешност: Процент на интегрирани КО
Резултат 3: Намалено е просечното време за постапување по барањата	Показател за успешност: Процент на завршени предмети во законски предвидените рокови

Б: План за спроведување на Програмата

Резултат 1: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/годи на)	крај (месец/годин а)	човечки	финансиски МКД
1. Ажурирање на векторизирани архивски оригинали	Сектор за дигитализација и Сектор РМ А и Б и Центар за КН-Скопје	АКН/ Светска банка	во тек	декември 2015	100 ангажирани преку проектот Светска банка +127 вработени од АКН	58.235.000,00
Вкупно за резултат 1:						58.235.000,00

Резултат 2: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/годи на)	крај (месец/годин а)	човечки	финансиски МКД
1. Спроведување контрола на квалитетот и интеграција на графичката база со алфанумеричката база (МакЕдит со Е- кат)	Сектор за дигитализација и Сектор РМ А и Б ЦКН	АКН и надворешна консултантска куќа	во тек	декември 2015	20+10 вработени од АКН	14.760.000,00- (QC-QA) 7.200.000,00- МАК ЕДИТ 1.230.000,00- графика во Е- кат
Вкупно за резултат 2:						23.190.000,00

Резултат 3: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/годи на)	крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1. Електронско одржување и спроведување на промените во КН	Центар за КН Скопје и Сектор А и Б	професионални корисници	во тек	континуирано	500 вработени од АКН	/

2. Проценка на недвижности - студија за масовна проценка со вклучена методологија и модел на масовна проценка	АКН	АКН/Светска банка	јули 2013	октомври 2013	надворешен консултант	1.500.000,00
3. Евидентирање на вредноста на недвижностите во ГКИС	АКН	АКН/Светска банка	јануари 2014	континуирано	Вработени од АКН	/
4. Електронско издавање на податоци преку АКН-ГИС портал -наменски изработено софтверско решение и потребни лиценци за АКН ГИС портал - набавка на потребна хардверска	Центар за КН Скопје и Сектор А и Б	АКН/Светска банка	во тек	декември 2015	120 вработени од АКН	58.000.000,00

инфраструктура - ГИС експерт за техничка поддршка во АКН ГИС портал						
Вкупно за резултат 3:						59.500.000,00

8.3 А: Оправданост и дизајн на Програмата

Образложение: Програмата „Основни геодетски работи“ произлегува од:

1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2013 година бр.41-2812/1 од 24 април 2012 година: зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитетот на живеење.

2. НПАА:поглавје II Економски критериуми, 2.1. Постоене на функционална пазарна економија

3. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа:

Ефикасен, сигурен и безбеден дигитален Геодетско-катастарски информацонен систем (ГКИС):

- воспоставена современа геодетска референтна инфраструктура;
- изработени ситноразмерни топографски и наменски карти и
- воспоставен ETRS89 координатен систем.

Назив на програмата:

„Основни геодетски работи“

Цел на Програмата:

Референтни геодетски мрежи во функција на примена на современа мерна технологија и топографски и наменски карти согласно со потребите на пазарот

Показатели за успех на Програмата: Степен на надградба на геодетските референтни мрежи и процент на изработени ситноразмерни топографски и наменски карти	
Програмата е: (забележете го видот на Програмата) ☐ хоризонтална ☒ вертикална	
Очекувани резултати (компоненти) од Програмата:	
Резултат 1: - комерцијална употреба на МАКПОС системот - воспоставена нивелманска мрежа - воспоставена гравиметриска мрежа	Показател за успешност: - број на регистрирани корисници на системот - процент на воспоставена мрежа на територијата на Република Македонија - процент на воспоставена мрежа на територијата на Република Македонија
Резултат 2: Изработени ситноразмерни топографски и наменски карти	Показател за успешност: Број на изработени карти (процент на покриеност на територијата на РМ)
Резултат 3: - воспоставен ETRS89 координатен систем - направен избор на оптимална картографска проекција за Република Македонија - одреден локален геоид на Република Македонија	Показател за успешност: - примена на системот - избрана оптимална картографска проекција за Република Македонија - одреден локален геоид на Република Македонија

Б: План за спроведување на Програмата

Резултат 1: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1. Редовно одржување на МАКПОС системот	Сектор за основни геодетски работи	АКН	во тек	континуирано	5 вработени од АКН	11.000.000,00
2. Нивелмански мерења и израмнување	Сектор за основни геодетски работи	АКН/ Светска банка	во тек	декември 2015	надворешен изведувач	25.300.000,00
3. Гравиметриски мерења и израмнување	Сектор за основни геодетски работи	АКН/ Светска банка	август 2013	декември 2015	надворешен изведувач	27.700.000,00
Вкупно за резултат 1:						64.000.000,00

Резултат 2: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/година)	Крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1. Изработка на топографска карта 1: 50 000	Сектор за основни геодетски работи	АКН/ JICA	јануари 2013	јуни 2015	14 вработени од АКН	500.000,00
2. Изработка на топографска	Сектор за основни	АКН/ JICA	јуни 2015	декември 2016	14 вработени	1.000.000,00

карта 1: 100 000 и 200 000	геодетски работи				од АКН	
3. Изработка на наменски карти	Сектор за основни геодетски работи	АКН	декември 2016	континуирано	14 вработени од АКН	300.000,00
Вкупно за резултат 2:						1.800.000,00

Резултат 3: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/годин a)	крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1. Воведување во употреба на ETRS89 координатен систем	Сектор за основни геодетски работи	АКН/ Светска банка	јануари 2014	декември 2016	5 вработени од АКН	620.000,00
2. Избор на оптимална картографска проекција за РМ	Сектор за основни геодетски работи	АКН	јануари 2014	декември 2015	5 вработени од АКН	620.000,00
3. Дефинирање на прецизен геоид за територијата на РМ	Сектор за основни геодетски работи	АКН	јануари 2015	декември 2016	5 вработени од АКН	620.000,00
Вкупно за резултат 3:						1.860.000,00

8.4

А: *Оправданост и дизајн на Програмата*

Образложение: Програмата „Нови надлежности на Агенцијата за катастар на недвижности“ произлегува од Законот за катастар на недвижности (Службен весник на Република Македонија бр.55/13).	
1.1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2013 година бр.41-2812/1 од 24 април 2012 година: зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, висока стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитетот на живеење.	
2. НПАА:поглавје II Економски критериуми, 2.1. Постоене на функционална пазарна економија	
3. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа: Ефикасен, сигурен и безбеден дигитален Геодетско-катастарски информацонен систем (ГКИС):	
- воспоставен катастар на инфраструктурни објекти; - воспоставен 3Д катастар на згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти; - создадени правни и технички предуслови за имплементација на директивата ИНСПИРЕ; - воспоставен графички регистар на градежно земјиште и - воспоставен графички регистар на улици и куќни броеви.	
Назив на програмата: Нови надлежности на Агенцијата за катастар на недвижности	Цел на Програмата: Функционален и повеќенаменски катастар и приближување кон законодавството на ЕУ
Показатели за успех на Програмата: Степен на воспоставеност на катастарот на инфраструктурни градби и 3Д (тридимензионален) катастар на згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти и степен на усогласеност со законодавството на ЕУ.	
Програмата е: (забележете го видот на Програмата) ☐ хоризонтална ☒ вертикална	

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата:	
Резултат 1: Воспоставен катастар на инфраструктурни објекти	Показател за успешност: Број на запишани инфраструктурни градби
Резултат 2: Воспоставен 3Д (тридимензионален) катастар на згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти	Показател за успешност: Степен на воспоставеност на 3Д катастар на згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти во урбаните средини
Резултат 3: Донесен закон и подзаконски акти за усогласување со законодавството на ЕУ во делот на НИПП	Показател за успешност: Степен на имплементирање на директивата ИНСПИРЕ

Б. План за спроведување на Програмата

Резултат 1: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/година)	крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1. Набавка на софтверско решение за имплементација на катастарот на инфраструктурни објекти	работна група при АКН	надворешни консултанти/ АКН/јавни и приватни субјекти/ЕЛС	септември 2013	декември 2013	10 вработени од АКН/надворешен консултант	10.000.000,00
2. Запишување/ евидентирање на инфраструктурните	Центар за КН Скопје и Сектор	АКН	јануари 2014	континуирано	100 вработени од АКН	/

објекти	за КН РМ	Центар за КН Скопје и Сектор за КН РМ	декември 2014	континуирано	30 вработени од АКН	/
3. Воспоставување на графички регистар на градежно земјиште	АКН	Центар за КН Скопје и Сектор за КН РМ	декември 2014	континуирано	30 вработени од АКН	1.100.000,00
4. Изработка на софтверско решение и воспоставување на графички регистар на улици и куќни броеви	АКН	Центар за КН Скопје и Сектор за КН РМ	декември 2014	континуирано	30 вработени од АКН	1.100.000,00
Вкупно за резултат 1:						11.100.000,00

Резултат 2: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/годин а)	крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1. Изготвување на стратегија за 3Д катастар на згради, посебни и заеднички делови од згради и други	работна група при АКН/светска банка	надворешни консултанти/ АКН	декември 2014	мај 2015	надворешен консултант	900.000,00

објекти							
2. Набавка на софтверско решение и опрема за имплементација на 3Д катастарот на згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти	работна група при АКН	Надворешни консултанти/ АКН	јуни 2015	октомври 2016	10 вработени од АКН/ надворешен консултант	6.000.000,00	
3. Воспоставување на 3Д катастарот на згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти	Центар за КН Скопје и Сектор за КН РМ	АКН	декември 2016	континуирано	100 вработени од АКН	/	
Вкупно за резултат 2:						6.900.000,00	

Резултат 3: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/година)	крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1. Учество во изготвување на Закон за НИПП	меѓуминистерска работна група	надлежни министерства и владини	октомври 2012	септември 2013	2 вработени од АКН	/

	агенции	јуни 2013	континуирано	работна група од АКН	10.000.000,00
2. Стандардизирање на податоците од АКН согласно со директивата ИНСПИРЕ	АКН	јуни 2013	континуирано	работна група од АКН	10.000.000,00
3. Набавка на софтверско решение за воспоставување на Владаин НИПП-Гео портал	надлежни министерства и владини агенции/ надворешен консултант	јули 2013	јуни 2015	надворешен консултант/ работна група од АКН	6.000.000,00
Вкупно за резултат 3:					16.000.000,00

8.5

А: Оправданост и дизајн на Програмата

Образложение: Програмата „Институционален развој“ произлегува од:

1. 1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2013 година бр.41-2812/1 од 24 април 2012 година: зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитетот на живеење.

2. НПАА: поглавје II Економски критериуми, 2.1. Постоење на функционална пазарна економија

3. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа:

Воспоставување ефективни и ефикасни процеси преку зајакнување на институционалните капацитети и промена на организациската структура.

- едуциран и високомотивиран кадар;

- ефективно управување со бизнис-процеси и

- воспоставување стандарди за управување со записи	
Назив на програмата: „Институционален развој“	Цел на Програмата: - систем за управување со човечки ресурси и планирање - воспоставена дигитална архива
Показатели за успех на Програмата: Имплементиран систем за управување со човечки ресурси и планирање, работа без хартија (paper free institution)	
Програмата е: (забележете го видот на Програмата) ☐ хоризонтална ☒ вертикална	
Очекувани резултати (компоненти) од Програмата:	
Резултат 1: Имплементиран систем за управување со човечки ресурси и финансии	Показател за успешност: Број на внатрешни корисници вклучени во системот за управување со човечки ресурси и финансии
Резултат 2: Изработка на подзаконски акти кои произлегуваат од законот за КН	Показател за успешност: Донесени подзаконски акти
Резултат 3: Обука на вработени	Показател за успешност: Реализирани обуки
Резултат 4: Имплементирана дигитална архива	Показател за успешност: Степен на дигитализирани записи
Резултат 5: Воспоставен Скен центар	Показател за успешност: Процент на скенирање на архивската документација

Б: План за спроведување на Програмата

Резултат 1: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/годи на)	крај (месец/годи на)	човечки	финансиски МКД
1. Набавка на софтверско решение и опрема за системот за управување со човечки ресурси и финансии и негова имплементација со вклучена обука	АКН/надворешни консултанти	АКН/Светска банка	јули 2013	декември 2014	120 вработени од АКН (претставници од секој сектор)	13.600.000,00
Вкупно за резултат 1:						13.600.000,00

Резултат 2: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/годи на)	крај (месец/годи на)	човечки	финансиски МКД
1. Изработка на подзаконски акти кои	АКН	АКН/надворешни консултанти	мај 2013	октомври 2013	30 вработени од АКН (претставници од	1.800.000,00

произлегуваат од законот за КН					секој сектор)/2 надворешни консултанти	
Вкупно за резултат 2:						1.800.000,00

Резултат 3: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/година)	крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1. Обука на вработените на АКН согласно програмата за обука	АКН	АКН/светска банка	јули 2013	декември 2013	надворешни консултанти	3.000.000,00
Вкупно за резултат 3:						3.000.000,00

Резултат 4: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/година)	крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1. Набавка и имплементација на софтверско решение за	работна група и ИТ сектор	светска банка	октомври 2013	јуни 2014	надворешни консултанти/35 вработени од АКН	16.000.000,00

управување со документи и записи со дигитална архива									
2. Скенирање на документи при прием на барање	АКН/ЦКН/РМ-КН	/	септември 2013	континуирано	100 вработени од АКН (шалтерски работници)	/			
3. Скенирање книга на промени	АКН/надворешен изведувач	светска банка	јануари 2013	декември 2013	8 вработени од АКН/надворешен изведувач	10.000.000,00			
Вкупно за резултат 4:						26.000.000,00			

Резултат 5: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/годин а)	крај (месец/годин а)	човечки	финансиски МКД
1. Студија за Скен Центар	АКН/надворешен изведувач	светска банка	јули 2013	октомври 2013	АКН/надворешни консултанти	930.000,00
2. Набавка на опрема за Скен Центар и софтвер за	АКН/надворешен изведувач	светска банка	декември 2013	март 2014	АКН/надворешни консултанти	9.000.000,00

внес на мета податоци за скенираните документи						
Вкупно за резултат 5:						9.930.000,00

8.6

А: Оправданост и дизајн на Програмата

Образложение: Програмата „Оптимизирање на внатрешната структура на АКН“ произлегува од:

1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2013 година бр.41-2812/1 од 24 април 2012 година: зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитетот на живеење.

2. НПАА:поглавје II Економски критериуми, 2.1. Постоење на функционална пазарна економија

3. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа:

Воспоставување ефективни и ефикасни процеси преку зајакнување на институционалните капацитети и промена на организационската структура:

- трансформација во самофинансирачка институција

Назив на програмата:

Цел на Програмата:

„Оптимизирање на внатрешната структура на АКН“
Оптимално искористување на човечките ресурси и заштеда на финансиски средства

Показатели за успех на Програмата: Извршена промена во организационната структура

Програмата е: (забележете го видот на Програмата) ☐ хоризонтална ☒ вертикална

Очекувани резултати (компоненти) од Програмата:		
Резултат 1: Воспоставени 7 (седум) регионални сектори за КН според номенклатурата на територијални единици за статистика (НТЕС)	Показател за успешност: Воспоставени регионални сектори за КН	

Б: План за спроведување на Програмата

Резултат 1: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/година)	крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1. Изготвување акти за внатрешна организација и систематизација	сектор за човечки ресурси	сите сектори од АКН	во тек	октомври 2013	3 вработени од АКН	/
Вкупно за резултат 1:						/

8.7

А: Оправданост и дизајн на Програмата

Образложение: Програмата „Консултантски услуги и обуки“ произлегува од:	
1.1. Стратешкиот приоритет на Владата на РМ содржан во Одлуката за стратешки приоритети за 2013 година бр.41-2812/1 од 24 април 2012 година: зголемување на економскиот раст и конкурентноста на трајна основа, повисока стапка на вработеност, пораст на животниот стандард и квалитетот на живеење.	
2. НПАА:поглавје II Економски критериуми, 2.1. Постоење на функционална пазарна економија	
3. Стратешките приоритети и цели на органот на државната управа: Воспоставување ефективни и ефикасни процеси преку зајакнување на институционалните капацитети и промена на организациската структура.	
- формирање центар за консултантски услуги и обуки и - обучен кадар и обучени професионални корисници	
Назив на програмата: „Консултантски услуги и обуки“	Цел на Програмата: - зголемување на приходите на АКН по основ на извршени консултантски услуги и обуки
Показатели за успех на Програмата: Воспоставен систем за давање консултантски услуги и обуки	
Програмата е: (забележете го видот на Програмата) ☐ хоризонтална ☒ вертикална	
Очекувани резултати (компоненти) од Програмата:	
Резултат 1: Извршени консултантски услуги	Показател за успешност: Број на реализирани договори за консултантски услуги
Резултат 2: Спроведени обуки	Показател за успешност: Број на реализирани договори за обуки

Б: План за спроведување на Програмата

Резултат 1: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/година)	крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1. Вршење консултантски услуги кои вклучуваат канцеларски и теренски, геодетски, правни и информатички работи од областа на премерот, катастарот и геодетски работи за посебни намени	Сектор за координација на меѓународни и национални активности и вработени во АКН	/	ноември 2013	континуирано	/	2.500.000,00
Вкупно за резултат 1:						2.500.000,00

Резултат 2: План за спроведување

Активност	Одговорни	Консултирани	Временска рамка		Потребни ресурси	
			почеток (месец/година)	крај (месец/година)	човечки	финансиски МКД
1. Изготвување на програма за спроведување обуки	Сектор за координација на меѓународни и	/	септември 2013	ноември 2013	5 вработени од АКН	/

	национални активности						
2. Обука за професионални корисници 2.1. Изготвување програма за обуки	Сектор за координација на меѓународни и национални активности	Комората на овластени геодети и Нотарската комора и други професионални корисници	Септември 2013	континуирано	внатрешни 10 лица	400.000,00	
3. Спроведување обуки	Сектор за координација на меѓународни и национални активности и вработени во АКН	/	декември 2013	континуирано	30 вработени од АКН	800.000,00	
Вкупно за резултат 2:						1.200.000,00	

Финансиските средства за реализација на горенаведениот план се обезбедени од Буџетот на Република Македонија, како и од кредитот на Светска банка за реализација на проектот „Катастар на недвижности и регистрација“.

9. Со влегување во сила на овој стратешки план, престанува да важи Стратешкиот план на Агенцијата за катастар на недвижности за периодот 2011-2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/2011).

10. Овој стратешки план влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-6381/1

21 септември 2013 година

Скопје

Заменик на претседателот

на Владата на Република

Македонија,

м-р **Владимир Пеневски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО
3273.

Врз основа на член 16-г ставови (3) и (8) од Законот за квалитет на земјоделски производи („Службен весник на Република Македонија” бр.140/10,53/11, 55/12 и 106/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ НА КОНТРОЛНАТА МАРКА, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА КОНТРОЛНАТА МАРКА, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ИЗДАВАЊЕ, ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИ И ИСКОРИСТЕНИ КОНТРОЛНИ МАРКИ ЗА ОЗНАЧУВАЊЕ НА БРАШНОТО КОЕ СЕ СТАВА ВО ПРОМЕТ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на барањето за издавање на контролната марка, формата и содржината на контролната марка, начинот на нејзиното издавање, формата, содржината и начинот на водењето на евиденцијата за издадени и искористени контролни марки за означување на брашното кое се става во промет („Службен весник на Република Македонија” бр.111/13) во членот 5 во ставот (1) точката на крајот на реченица се брише и се додаваат зборовите „најдоцна за 30 дена од денот на поднесувањето на барањето“.

По ставот (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„(2)Издадените контролни марки согласно став (1) од овој член од страна на операторот со брашно треба да се искористат најдоцна за 30 дена од денот на нивното издавање.“

Во ставот (2) кој станува став (3) точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите „во рок од пет дена од истекот на рокот од став (2) на овој член“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-18877/1
26 септември 2013 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА**3274.**

Врз основа на член 46 став 2 од Законот за автокампови („Службен весник на Република Македонија” бр.13/13 година), министерот за економија, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА КАТЕГОРИЗИРАНИ АВТОКАМПОВИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на регистарот на категоризирани автокампови.

Член 2

Регистарот на категоризирани автокампови (во натамошниот текст - Регистар) се води во форма на тврдо вкоричена книга со димензии 430 x 300мм, со поврзани и нумерирани страници. Книгата е со темно зелени корици и на предната страна има натпис со букви со златна боја „Регистар на категоризирани автокампови“.

Член 3

Страната на Регистарот треба да ги содржи следните податоци: реден број; барање за категоризација (уп.бр./дата); подносител на барањето; автокамп кој се категоризира (име и адреса); решение за категоризација (уп.бр./дата); дадена категорија; решение за неисполнети услови за категоризација (уп.бр./дата); заклучок за одбивање на барањето (уп.бр./дата); потпис на лицето што извршило впишување во регистарот.

Формата и содржината на регистарот се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

На една страна од Регистарот може да се впишуваат податоци само за еден правен субјект. По пополнување на страната на Регистарот се отвара нова страна на која се означува страната на Регистарот од која е извршен преносот како и бројот на новата страна на Регистарот.

Регистарот се води рачно или електронски.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија” .

Бр.13-3257/7
17 септември 2013 година
Скопје

Министер
за економија,
Ваљон Сараќини, с.р.

Прилог

Регистар на категоризирани автокампови

Прилог

Реден број	Барање за категоризација (уп.бр./дата)	Подносител на барањето	Автокамп кој се категоризира (име и адреса)	Решение за категоризација (уп.бр./дата)	Дадена категорија	Решение за неисполнети услови за категоризација (уп.бр./дата)	Заклучок за одбивање на барањето (уп.бр./дата)	Потпис на лицето што извршило впишување во регистерот

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

3275.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11, 79/13), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на Трговското друштво за производство, трговија и услуги АГРОСТРИСОВЦИ ДООЕЛ увоз-извоз с. Стрисовци, Пробиштип, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 26.9.2013 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Трговското друштво за производство, трговија и услуги АГРОСТРИСОВЦИ ДООЕЛ увоз-извоз с. Стрисовци, Пробиштип, со седиште на ул. Населено место без уличен систем Стрисовци Пробиштип, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала „Агрострисовци, с. Стрисовци, Пробиштип“.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-166/13
26 септември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**

Трговско друштво за производство, трговија и услуги АГРОСТРИСОВЦИ ДООЕЛ увоз-извоз с. Стрисовци, Пробиштип, ул. Населено место без уличен систем Стрисовци Пробиштип

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата

26.9.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата

26.9.2048 година

5. Евидентен број на издадената лиценца

EE – 140.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 5499640**7. Единствен даночен број – 4022001103219****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „Агрострисовци, с. Стрисовци, Пробиштип“ на КП 972/3 во КО Пробиштип, Општина Пробиштип.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Трговското друштво за производство, трговија и услуги АГРОСТРИСОВЦИ ДООЕЛ увоз-извоз с. Стрисовци, Пробиштип, ул. Населено место без уличен систем Стрисовци Пробиштип, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

3) превземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година.

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца,

Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2**1. Податоци за фотоволтаична централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:**

1. име на фотонапонска електроцентрала – „Агро-стрисовци, с. Стрисовци, Пробиштип“;

2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаична централа во размер 1: 25 000;

3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа – Од напојна ТС 110/35 kV Пробиштип на 10 kV извод Дамипак, од постоечка ТС 10/0,4 kV, 400 kVA трафостаница „Дамипак“;

4. општи податоци:

- година на почеток на градба – 2012 година,
- година на завршеток на градба - 2012 година,
- година на почеток на работа – 2013 година
- проценет животен век на фотоволтаичниот систем – 35 години,

5. податоци за модулите:

- број на фотоволтаични модули и моќност: 216 X 185 W = 39,96 kW;

- производител и тип на фотоволтаичниот модул: PAO Kvaraz, Ukraina, KVAZAR KV – 185W/24M;

6. податоци за инверторот:

- производител и тип на инверторот: Steca Elektronik GMBH, Germany, StecaGrid 10000 3ph,

- број на инвертори и моќност: 4 X 10000 W = 40 kW;

7. податоци за батерија – нема батерија;

8. просечно месечно сончево зрачење на таа локација во тек на една година – 1325 kWh/m²;

9. очекувано годишно производство на електрична енергија – 54.400 kWh.

3276.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11, 79/13), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за промет и услуги ТОТАЛ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 26.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за промет и услуги ТОТАЛ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Лазар Поптрајков бр.41/2-2 Скопје, му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала „ФВС Тотал Солар“.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-178/13
26 септември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата

Друштвото за промет и услуги ТОТАЛ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Лазар Поптрајков бр.41/2-2 Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата

26.9.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата

26.9.2048 година

5. Евидентен број на издадената лиценца

EE – 142.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 6785433**7. Единствен даночен број – 4043012511006**

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ФВС Тотал Солар“ на КП 643/27 во КО Валандово, Општина Валандово.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за промет и услуги ТОТАЛ СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Лазар Поптрајков бр.41/2-2 Скопје, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

- 3) превземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и вонредна состојба.

- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

1. Податоци за фотоволтаична централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. име на фотонапонска електроцентрала – „ФВС Топал Солар“;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаична централа во размер 1: 25 000;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - Согласно Решение за согласност за приклучување издадено од ЕВН Македонија АД Скопје на 0,4 кВ собирница во ТС 20(10)/0.4кВ Индустриска зона Рабово;
4. општи податоци:
 - година на почеток на градба – 2012 година,
 - година на завршеток на градба - 2013 година,
 - година на почеток на работа – 2013 година
 - проценет животен век на фотоволтаичниот систем – 35 години,
5. податоци за модулите:
 - број на фотоволтаични модули и вкупна моќност: 204 X 245 W = 49,98 kW;
 - производител и тип на фотоволтаичниот модул: RENESOLA VIRTUS JS260M-24/Bbv;
6. податоци за инверторот:
 - производител и тип на инверторот: KACO POWADOR 14,0 TL3 17000TL, моќност 4 X 12490 W;
7. податоци за батерија – нема батерија;
8. просечно месечно сончево зрачење на таа локација во тек на една година – 1489 kWh/m²;
9. очекувано годишно производство на електрична енергија – 80.221 kWh.

3277.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11, 79/13), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за промет и услуги ТОП СОЛАР ДООЕЛ Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 26.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за промет и услуги ТОП СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Иван Козаров“ бр. 59-20, Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала „ТОП СОЛАР“.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-179/13
26 септември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**

Друштвото за промет и услуги ТОП СОЛАР ДООЕЛ Скопје, ул. „Иван Козаров“ бр. 59-20, Скопје

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата

26.9.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата

26.9.2048 година

5. Евидентен број на издадената лиценца

EE – 139.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 6785310**7. Единствен даночен број – 4058012513154****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „ТОП СОЛАР“ на КП 643/27 во КО Валандово, Општина Валандово.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за промет и услуги ТОП СОЛАР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Иван Козаров бр. 59-20, Скопје, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

3) превземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хавари и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2**1. Податоци за фотоволтаична централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:**

1. име на фотонапонска електроцентрала – „ТОП СОЛАР“;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаична централа во размер 1: 25 000;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа – според Решение за согласност за приклучување издано од ЕВН Македонија АД Скопје, точката на приклучок е на 0,4 kV собирница во ТС 10(20)/0,4 kV „Индустриска зона Раброво“ а точка на испорака е 0,4 kV мерен орман лоциран во непосредна близина на трафостаницата;
4. општи податоци:
 - година на почеток на градба – јуни 2012 година,
 - година на завршеток на градба – мај 2013 година,
 - година на почеток на работа – 2013 година
 - проценет животен век на фотоволтаичниот систем – 35 години,
5. податоци за модулите:
 - број на фотоволтаични модули и моќност: 204 X 245 W = 49,98 kW;
 - производител и тип на фотоволтаичниот модул: ReneSola VIRTUS, Spain, JC245M – 24/Bb - 245W;
6. податоци за инверторот:
 - производител и тип на инверторот: KACO POWADOR Spain, 14.000TL3 – 12,5 kW,
 - број на инвертори и моќност: 4 X 12500 W = 50 kW;
7. податоци за батерија – нема батерија;
8. просечно месечно сончево зрачење на таа локација во тек на една година – 1450 kWh/m²;
9. очекувано годишно производство на електрична енергија – 72.471 kWh.

3278.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 алинеја 16 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11 и 136/11, 79/13), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, за издавање на лиценца за производство на електрична енергија, на седницата одржана на 26.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА
ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.76/2, Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонски електроцентрали „Соларсанс КМ1“ и „Соларсанс КМ2“.

2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, се утврдени во Прилог 1, „Лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија“, кој што е составен дел на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-187/13
26 септември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1

ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство, трговија промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.76/2.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Датум на издавање на лиценцата
26.9.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата
26.9.2048 година

5. Евидентен број на издадената лиценца
EE – 141.01.1/13

6. Број на деловниот субјект – 6600174

7. Единствен даночен број – 4057010507002

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонски електроцентрали, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во фотонапонски електроцентрали „Соларсанс КМ1“ и „Соларсанс КМ2“ на КП 280 КО Долни Полог.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштво-то за производство, трговија промет и услуги СОЛАРСАНС КМ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје, со седиште на бул. Јане Сандански бр.76/2., (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен комерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

- 3) превземен мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и вонредна состојба.

- 4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;
- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

1. Податоци за фотоволтаична централа Солар-санс КМ1 приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. име на фотонапонска електроцентрала – „Солар-санс КМ1“;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаична централа во размер 1:25 000;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје на 0,4 kV напонско ниво од TC 10/0.4 kV/ kV Моша Пијаде - Оранжери;
4. општи податоци:
 - година на почеток на градба –2013 година,
 - година на завршеток на градба –2013 година,
 - година на почеток на работа – 2013 година
 - проценет животен век на фотоволтаичниот систем – 35 години,
5. податоци за модулите:
 - број на фотоволтаични модули и моќност: 207 X 240 W = 49,68 kW;
 - производител и тип на фотоволтаичниот модул: ZnShine Solar, Кина; ZX Polycrystalline PV module ZX240 Кина;
6. податоци за инверторот:
 - производител и тип на инверторот: Steca Grid Германија,
 - број на инвертори и моќност: 3x 10000W + 2x 8000W;
7. податоци за батерија – нема батерија;
8. просечно месечно сончево зрачење на таа локација во тек на една година –1497 kWh/m²;
9. очекувано годишно производство на електрична енергија – 60.000 kWh.

1. Податоци за фотоволтаична централа Солар-санс КМ2 приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. име на фотонапонска електроцентрала – „Солар-санс КМ2“;
2. топографска карта (мапа) на која е прикажана локацијата на фотоволтаична централа во размер 1: 25 000;
3. локација на фотоволтаичниот систем на преносната/дистрибутивната мрежа - на електродистрибутивната мрежа на ЕВН Македонија АД Скопје на 0,4 kV напонско ниво од TC 10/0.4 kV/ kV Моша Пијаде - Оранжери;

Прилог 1

4. општи податоци:
 - година на почеток на градба –2013 година,
 - година на завршеток на градба –2013 година,
 - година на почеток на работа – 2013 година
 - проценет животен век на фотоволтаичниот систем – 35 години,
5. податоци за модулите:
 - број на фотоволтаични модули и моќност: 207 X 240 W = 49,68 kW;
 - производител и тип на фотоволтаичниот модул: ZnShine Solar, Кина; ZX Polycrystalline PV module ZX240 Кина;
6. податоци за инверторот:
 - производител и тип на инверторот: Steca Grid 3ph Германија,
 - број на инвертори и моќност: 3x 10000W + 2x 8000W;
7. податоци за батерија – нема батерија;
8. просечно месечно сончево зрачење на таа локација во тек на една година –1497 kWh/m²;
9. очекувано годишно производство на електрична енергија – 60.000 kWh.

3279.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11 и 79/13) и член 45 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“, бр. 143/11 и 78/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за трговија и услуги ПРОЕНЕРЦИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, за менување на лиценца за трговија со електрична енергија, на седницата одржана на ден 25.9.2013 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА МЕНУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Лиценцата на Друштвото за трговија и услуги ПРОФЕЦИО ЕНЕРГИЈА увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, издадена со Одлука УП1 бр. 07-220/12 од 26.10.2012 година, („Службен весник на РМ“ бр. 134/2012) се менува.
2. Изменетата лиценца гласи на истото друштво со изменет назив: Друштво за трговија и услуги ПРОЕНЕРЦИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје.
3. Изменетата лиценца е прилог 1 на оваа одлука.
4. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.
5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-220/12
25 септември 2013 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Л И Ц Е Н Ц А
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Име и седиште на носителот на лиценцата
Друштво за трговија и услуги ПРОЕНЕРЦИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, ул. „Мито Хаџивасилев - Јасмин“ бр. 36-3/3, Скопје, Република Македонија

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Трговија со електрична енергија

3. Датум на менување на лиценцата:
25.9.2013 година

4. Датум до кога важи лиценцата:
25.9.2023 година

5. Евидентен број на издадената/изменетата лиценца:
EE - 106.10.1/12/2/13

6. Број на деловниот субјект - 6808328

7. Единствен даночен број - 4080012530739

8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.

Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните системи како и продажба на купувачи во странство согласно член 81 од Законот за енергетика. Трговецот во својство на снабдувач може да продава електрична енергија и на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила.

Трговецот со електрична енергија, во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во согласност со пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.

9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.

10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста

Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.

11. Услови и начин на извршување на обврските на носителот на лиценцата

Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија за своите купувачи, согласно пазарните правила, мрежните правила за пренос на електрична енергија и мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;
- работи во согласност со правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со пазарните правила;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електричната енергија кога е во својство на снабдувач на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, согласно пазарните правила, како и за обезбедениот преносен и дистрибутивен капацитет и регулираните услуги, согласно превземените обврски за потрошувачите кога врши прекугранични трансакции;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика информации за количините на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на електрична енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со пазарните правила;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика, по нејзино барање, информации и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енергија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во пазарните правила;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обез-

бедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и - да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да доставува Годишен извештај за работењето во претходната година (извештајна година), кој особено треба да содржи:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;
- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главната, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- информации за испорачаните количини на електрична енергија според купопродажните договори, согласно Табела 1 која е составен дел на оваа лиценца;
- испорачани количини на електрична енергија - квартално, но одвоени по месеци;
- известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност трговија со електрична енергија;
- како и други промени во работењето согласно правилникот.

15. Обврска за овозможување на пристап до деловните простории и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

16. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Табела 1 – Извештај за испорачани количини на електрична енергија
(се доставува на квартално и годишно ниво)

Корисник	Испорачани количини во текот на квартал: I, II, III, IV				Испорачани количини од почетокот на годината (квартално и сумарно)			
	Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)		Планирано согласно склучени договори		Реализирана количина на електрична енергија (kWh)	
	месечно	квартално	месечно	квартално	квартално	годишно	квартално	годишно
Снабдувачи								
Самостојни потрошувачи								
Електро- преносен систем оператор								
Електро- дистрибутивен систем оператор								
Извоз и други трговци								
Транзит на ЕЕ								



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013134